

ХОТЕЛ ЈАСЕН		СЕЗОНА		ВОН СЕЗОНА	
		април, мај, јуни		јули, август	
		септември, октомври, ноември		декември, јануари, февруари, март	
Двокреветна соба (едно лице)	Полн пансион	1.990 ден	1.730 ден		
	Ноќевање со појадок	1.700 ден	1.480 ден		
Двокреветна соба (сам во соба)	Полн пансион	2.910 ден	2.530 ден		
	Ноќевање со појадок	2.620 ден	2.280 ден		
Апартман (две лица)	Полн пансион	5.730 ден	4.980 ден		
	Ноќевање со појадок	5.150 ден	4.480 ден		
Апартман (едно лице)	Полн пансион	4.580 ден	3.980 ден		
	Ноќевање со појадок	4.290 ден	3.730 ден		
Помошен кревет во апартман	Полн пансион	1.820 ден	1.580 ден		
	Ноќевање со појадок	1.530 ден	1.330 ден		
Дневен одмор (6 часа)		1.280 ден	1.280 ден		

ХОТЕЛ КАЛА		СЕЗОНА		ВОН СЕЗОНА	
		април, мај, јуни		јули, август	
		септември, октомври, ноември		декември, јануари, февруари, март	
Двокреветна соба (едно лице)	Полн пансион	2.200 ден	1.910 ден		
	Ноќевање со појадок	1.910 ден	1.660 ден		
Двокреветна соба (сам во соба)	Полн пансион	3.120 ден	2.710 ден		
	Ноќевање со појадок	2.830 ден	2.460 ден		
Трокреветна соба (едно лице)	Полн пансион	2.080 ден	1.810 ден		
	Ноќевање со појадок	1.790 ден	1.560 ден		
Апартман (две лица)	Полн пансион	6.600 ден	5.740 ден		
	Ноќевање со појадок	6.030 ден	5.240 ден		
Апартман (едно лице)	Полн пансион	5.080 ден	4.420 ден		
	Ноќевање со појадок	4.800 ден	4.170 ден		
Помошен кревет во апартман	Полн пансион	2.070 ден	1.800 ден		
	Ноќевање со појадок	1.780 ден	1.550 ден		
Дневен одмор (6 часа)		1.410 ден	1.410 ден		

ВИДОВИ ПОПУСТИ

1. ПОПУСТ ЗА СИТЕ ГОСТИ (само во сезона)			
Број на ноќевања	7+ ноќевања	10+ ноќевања	14+ ноќевања
ПОПУСТ	5%	10%	15%

2. ПОПУСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ	
(членови на здруженија на пензионери со кои имаме договор - потврда)	10%

*искористувањето на едниот вид попуст го исклучува користењето на другиот

Во горенаведените цени не се вклучени:

Туристичка такса	40 ден
Осигурување	10 ден

Користење на базен за пансионски гости е вклучено во цената

ЗУПЛ Негорски Бањи има склучено Договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ.

*За деца до 6 години е бесплатно, а за деца од 6 до 12 години се наплаќа 50% од регуларната цена

*Гостите кои користат здравствени услуги се ослободени од плаќање туристичка такса

*Гости со болнички упат кои сакаат да користат еднокреветна соба (надстандардни услови) доплаќаат разлика до редовната цена.

*По надминување на одобриениот буџет од ФЗО за болничко лекување Негорски Бањи нуди специјална цена од 1390 денари на ден на сопствен трошок за лицето кое има решение од ФЗО за болничко лекување. Доколку има придружник се наплаќа по регуларни цени.

*Негорски Бањи АД го задржуваат правото за ПРОМЕНА на цените без претходна најава